



Регистар на одобрени здравствени тврдења

Ред. Број	Подносител на барањето	Производ	Нутритивна состојка	Здравствено тврдење	Број на барање	Дата на поднесено барањето	Дата на издавање
1	Хардкор Шоп ДООЕЛ	BCAA POWDER 8:1:1 - 300g без вкус	Витамин Б1	го поддржува нормалниот енергетски метаболизам	УП 1 бр. 20-435	05.02.2019	27.03.2019
			Витамин Б6	придонува за намалување на заморот и исцрпеност			
			Витамин Б6	придонува за одржување на нормалниот метаболизам на протеини и гликоген			
2	Хардкор Шоп ДООЕЛ	CREA POWDER - 500g без вкус	Креатин	ги зголемува физичките перформанси при последователни рафали на краткотрајни, интензивни физички вежби	УП 1 бр. 20-436	05.02.2019	27.03.2019
3	Хардкор Шоп ДООЕЛ	Muscle Whey COMPLEX - 2000g - со вкус на ванила	Протеини	Придонуваат за раст и одржување на мускулната маса	УП 1 бр. 20-434	05.02.2019	27.03.2019
4	Медлифе Грууп ДООЕЛ експорт-импорт	NUTRIBEN HIDROLIZADA 1, 400gr	Високо хидролизирани протеини	придонуваат за намалување на ризикот од алергии на млечен протеин	УП 1 бр. 20-169	17.01.2019	15.03.2019
5	Медлифе Грууп ДООЕЛ експорт-импорт	NUTRIBEN HIDROLIZADA 2, 400gr	Високо хидролизирани протеини	придонуваат за намалување на ризикот од алергии на млечен протеин	УП 1 бр. 20-56	10.01.2019	15.03.2019
			Железо	придонуваа за нормален когнитивен развој кај децата			
			Калциум	придонува за правилен раст и развој на коските кај децата			
			Витамин Д	придонува за правилен раст и развој на коските кај децата			
			Јод	придонуваа за нормален когнитивен развој			
			Селен	придонува за заштита на клетките од оксидативен стрес			
			Цинк	придонува за нормална функција на имуниот систем			
			Тиамин	придонува за нормална функција на нервиот систем			
			Рибофлавин	придонува за нормален енергетски метаболизам			
			Пантотенска киселина	придонува за нормален енергетски метаболизам			
6	Медлифе Грууп ДООЕЛ експорт-импорт	„NUTRIBEN CRECIMIENTO PRO +“ 800 g	Железо	придонуваа за нормален когнитивен развој кај децата	УП 1 бр. 20-4927	27.11.2018	27.03.2019
			Калциум	придонува за правилен раст и развој на коските кај децата			
			Витамин Д	придонува за правилен раст и развој на коските кај децата			
			Јод	придонуваа за нормален когнитивен развој			
			Селен	придонува за заштита на клетките од оксидативен стрес ( заштита на ДНК)			
			Цинк	придонува за нормална функција на имуниот систем			
			Витамин А	придонува за нормална функција на имуниот систем			
			Тиамин	придонува за нормална функција на нервиот систем			
7	„МЕДИКУС“ ДООЕЛ експорт - импорт	„ЕСИ ГИНСЕНГ ПЛУС“ 30 натуржанс	Витамин Ц	придонува за намалување на заморот и исцрпеност	УП 1 бр. 20-3184	26.07.2018	15.02.2019
			Витамин Ц	придонува за нормална функција на имуниот систем			
			Витамин Ц	придонува за нормален енергетски метаболизам			
8	„МЕДИКУС“ ДООЕЛ експорт - импорт	„ЕСИ ГИНСЕНГ ПЛУС“ 16 кесички	Витамин Ц	придонува за намалување на заморот и исцрпеност	УП 1 бр. 20-3180	26.07.2018	15.02.2019
			Витамин Ц	придонува за нормална функција на имуниот систем			
			Витамин Ц	придонува за нормален енергетски метаболизам			
9	ТД Геопром Доел	Dr. Leo Baby D3 + K1, 30 twist- off, капсули	Витамин Д	придонува за нормално ниво на калциум во крвта	УП 1 бр. 20-54	10.01.2019	27.03.2019
			Витамин Д	придонува за одржување на нормални коски			
			Витамин Д	придонува за одржување на нормална мускулна функција			
			Витамин Д	придонува за одржување на нормални заби			
			Витамин Д	придонува за нормална функција на имунолошкиот систем			
			Витамин Д	учествува во процесот на делбата на клетките			
			Витамин К	придонува за нормална коагулација на крвта			
			Витамин К	придонува за одржување на здрави коски			
10	„Тиенс Македонија“ ДООЕЛ Скопје	Tiens Nutrient Super Calcium Powder 100g (10 кесички x 10g)	Калциум	е потребен за одржување на нормални коски	УП 1 бр. 20-4951	28.11.2018	27.03.2019
			Калциум	е потребен за одржување на нормални заби			
			Фосфор	допринесува за одржување на нормални коски			
			Фосфор	допринесува за одржување на нормални заби			
			Витамин Д	допринесува за одржување на нормални коски			
			Витамин Д	допринесува за одржување на нормални заби			
			Витамин Д	допринесува за нормално апсорбирање и искористување на калциумот и фосфорот			
			Калциум	допринесува за одржување на нормална функција на мускулите			
			Витамин Д	допринесува за одржување на нормална функција на мускулите			
			Витамин Ц	допринесува за нормална функција на имуниот систем			
Витамин А	допринесува за нормална функција на имуниот систем						
Витамин Д	допринесува за нормална функција на имуниот систем						
8	„Тиенс Македонија“ ДООЕЛ Скопје	Tianshi Cell Rejuvenation ( TIENS ИКАН КАПСУЛИ) 45g (150 капсули x 0.3g)	Витамин Ц	допринесува за нормална функција на имуниот систем	УП 1 бр. 20-4948	28.11.2018	27.03.2019
			Витамин Ц	допринесува за заштита на клетките од оксидативен стрес			
9	МТС ИНТЕРНЕСНЕЛ ДООЕЛ Скопје	HERBALIFE NUTRITION Formula 1 Nutritional shake mix - со вкус на spiced apple, 550 g.	Витамин Д	придонува за нормална функција на имунолошкиот систем	УП 1 бр. 20-48	09.01.2019	27.03.2019
			Витамиот Ц	придонува за намалување на заморот и исцрпеност			
				заменување на два дневни оброци во енергетски ограничена исхрана со замена на оброци придонесува за намалување на телесната тежина			
10	МТС ИНТЕРНЕСНЕЛ ДООЕЛ Скопје	HERBALIFE NUTRITION Formula 1 Nutritional shake mix - со вкус на café latte, 550 g.	Витамин Д	придонува за нормална функција на имунолошкиот систем	УП 1 бр. 20-46	09.01.2019	27.03.2019
			Витамин Ц	придонува за намалување на заморот и исцрпеност			
				заменување на два дневни оброци во енергетски ограничена исхрана со замена на оброци придонесува за намалување на телесната тежина			
11	ДМ Дрогерие Маркет Доел	Mivolis Vitamin C, 20 шимливи таблети	Витамин Ц	придонува за нормална функција на имунолошкиот систем	УП 1 бр. 20-554	12.02.2019	27.03.2019
				заменување на два дневни оброци во енергетски ограничена исхрана со замена на оброци придонесува за намалување на телесната тежина			
				заменување на еден дневен оброк во енергетски ограничена исхрана со замена на оброци придонесува за одржување на телесната тежина по намалувањето на телесната тежина.			
12	ДМ Дрогерие Маркет Доел	Mivolis Calcium + D3, 300 таблети (нето 270g)	Витамин Д3	придонува за нормална апсорпција и искористување на калциумот	УП 1 бр. 20-550	12.02.2019	27.03.2019
			Витамин Д3	придонува за одржување на нормални коски и заби			
			Калциум	придонува за одржување на нормални коски и заби			
13	ДМ Дрогерие Маркет Доел	Mivolis Calcium 20 Brausetabletten от	Калциум	придонува за одржување на нормални коски	УП 1 бр. 20-651	19.02.2019	27.03.2019

048			Калциум	придонесува за одржување на нормални заби			
14	DM Дрогерие Маркет Доел	Mivolis Eben + Витамин Ц, 20 шумливи таблети	Железо	придонесува за нормален енергетски метаболизам	УП 1 бр. 20-553	12.02.2019	27.03.2019
15	ЗЕГИН ДОО Скопје	natures aid BETA-GLUCANS/ beta-Глукани 30 таблети и 90 таблети	Витамин А	придонесува за нормална функција на имуниот систем	УП 1 бр. 20-5210	14.12.2018	27.03.2019
			Витамин Ц	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Цинк	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
16	Гемелине ДООЕЛ	TOOTHPOR лижаче, Бр	Селен	придонесува за нормална функција на имуниот систем	УП 1 бр. 20-180	18.01.2019	15.03.2019
			Витамин Д	придонесува за одржување на нормални коски			
			Витамин Ц	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
17	Гемелине ДООЕЛ	TOOTHPOR лижаче, Бр	Витамин Д	придонесува за одржување на нормални коски	УП 1 бр. 20-181	18.01.2019	15.03.2019
			Витамин Д	придонесува за одржување на нормални заби			
			Витамин Ц	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
18	Гемелине ДООЕЛ	TOOTHPOR лижаче, Бр	Витамин Д	придонесува за одржување на нормални коски	УП 1 бр. 20-179	18.01.2019	15.03.2019
			Витамин Д	придонесува за одржување на нормални заби			
			Витамин Ц	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
19	ЗЕГИН ДОО Скопје	natures aid Glucosamine MSM & Chondroitin x 90 таблети и 180 таблети	Витамин Ц	придонесува за нормално создавање на колаген потребен за нормална функција на р сквицата	УП 1 бр. 20-40	08.01.2019	15.03.2019
			Витамин А	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Витамин Ц	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
20	НЕСТЛЕ АДРИАТИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ	„NAN OPTIPRO 3 JEB018 Tin“ 6x800g	Витамин Д	придонесува за нормална функција на имуниот систем	УП 1 бр.20-882	07.03.2019	11.04.2019
			Витамин Ц	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Витамин Д	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Калциум	придонесува за нормален раст и развој на коските кај децата			
			Фосфор	придонесува за нормален раст и развој на коските кај децата			
			Железо	придонесува за нормален когнитивен развој кај децата			
			Цинк	придонесува за нормална когнитивна функција			
Јод	придонесува за нормална когнитивна функција						
21	Атлантик Траде ДОО Скопје	„Hipp HA Combiotic-NA 1 Infant Formula“ 350g	Високо хидролизирани протеини	придонесува за намалување на ризикот од алергии на млечен протеин	УП 1 бр.20-4758	15.11.2018	27.03.2019
22	МТС ИНТЕРНЕТНЕЛ ДООЕЛ Скопје	„HERBALIFE NUTRITION Formula 1 Nutritional shake mix - со вкус на fruits of the forest“ 550g	Витамин Д	придонесува за нормална функција на имунолошкиот систем	УП 1 бр.20-709	22.02.2019	02.04.2019
			Витамин Ц	придонесува за намалување на исцрпеноста и заморот			
23	МТС ИНТЕРНЕТНЕЛ ДООЕЛ Скопје	„HERBALIFE NUTRITION Formula 1 Nutritional shake mix - со вкус на strawberry delight“ 550g	Витамин Д	придонесува за нормална функција на имунолошкиот систем	УП 1 бр.20-708	22.02.2019	02.04.2019
			Витамин Ц	придонесува за намалување на исцрпеноста и заморот			
24	ЕПТИМ - ЈД ТП Велес	„Овесни снегулки Coach Josif“ 500g	Јаглехидрати	придонесуваат за обновување на нормалната мускулна функција по високо интензивен и долготраен физички напор	УП 1 бр.20-467	06.02.2019	12.04.2019
			Бета-глюкан	од овесот како дел од оброкот придонесуваат за намалено покачување на количеството на гликоза во крвта			
25	ЕПТИМ - ЈД ТП Велес	„Хумус Coach Josif“ 200g	Бета-глюкан	од овесот како дел од оброкот придонесуваат за намалување на холестеролот во крвта	УП 1 бр.20-468	06.02.2019	11.04.2019
			Протеини	Придонесуваат за раст и одржување на мускулната маса			
26	ЕПТИМ - ЈД ТП Велес	„Интегрални ротињи Coach Josif“ 300g	Протеини	Придонесуваат за одржување на нормални коски	УП 1 бр.20-471	06.02.2019	12.04.2019
			Протеини	Придонесуваат за одржување на нормални коски			
27	ЕПТИМ - ЈД ТП Велес	„Путер од кикирији Coach Josif“ 200g	Протеини	Придонесуваат за одржување на нормални коски	УП 1 бр.20-470	06.02.2019	12.04.2019
			Протеини	Придонесуваат за одржување на нормални коски			
28	ЕПТИМ - ЈД ТП Велес	„Незаситени масни киселини Coach Josif“ 200g	Растителни влакна	придонесуваат за одржување на нормална функција на имуниот систем	УП 1 бр.20-469	06.02.2019	12.04.2019
			Незаситени масни киселини	придонесуваат за одржување на нормално ниво на холестерол во крвта			
29	НЕСТЛЕ АДРИАТИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ	NAN 4 BL JDNAProBioEB 029 A-3 6x800g	Витамин А	придонесува за нормална функција на имуниот систем	УП 1 бр.20-883	07.03.2019	11.04.2019
			Витамин Ц	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Витамин Д	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Калциум	придонесува за нормален раст и развој на коските кај децата			
			Фосфор	придонесува за нормален раст и развој на коските кај децата			
			Железо	придонесува за нормален когнитивен развој кај децата			
			Цинк	придонесува за нормална когнитивна функција			
Јод	придонесува за нормална когнитивна функција						
30	НЕСТЛЕ АДРИАТИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ	Nesquik ref. 12354883	Витамин Д	придонесува за апсорпција на калциумот и фосфорот	УП 1 бр.20-883	07.03.2019	11.04.2019
			Витамин Д	е потребен за нормален раст и развој на коските			
			Железо	придонесува за нормална когнитивна функција			
31	ЕПТИМ - ЈД ТП Велес	Тестенини од хелда Coach Josif, 300 g	Цинк	придонесува за нормална когнитивна функција	УП 1 бр.20-466	06.02.2019	11.04.2019
			Протеини	Придонесуваат за раст и одржување на мускулната маса			
32	ЕПТИМ - ЈД ТП Велес	Козја суртка Coach Josif, 500 g	Растителни (срнзиви) влакна	придонесуваат за нормална функција на дебелото црево	УП 1 бр.20-465	06.02.2019	11.04.2019
			Ниска количина на заситени масти	придонесува за одржување на нормално ниво на холестерол			
33	Атлантик Траде ДОО Скопје	Бибивита каша, малина во јаболко -190gr	Протеини	Придонесуваат за раст и одржување на мускулната маса	УП 1 бр.20-499	07.02.2019	15.03.2019
			Протеини	Придонесуваат за одржување на нормални коски			
34	ДТУ Киберг ДООЕЛ	VITAMIX Селен со витамин Е - 60 таблети	Витамин Ц	придонесува за нормална функција на имуниот систем	УП 1 бр.20-5243	19.12.2018	27.03.2019
			Витамин Ц	ја зголемува апсорпцијата на железото			
			Селен	помага во одржување на нормални коса и нокти			
			Селен	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Витамин Е	придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес			
35			Селен	ја одржува нормалната функција на штитната жлезда			
			Селен	ја помага нормалната сперматогенеза			
			Селен	придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес			

Регистар на неодобрени здравствени тврдења							
Ред. Број	Подносител на барањето	Производ	Нутритивна состојка	Здравствено тврдење	Број на барање	Дата на поднесено барањето	Дата на издавање
1	Хардкор Шоп ДООЕЛ		Зелен чај	промовира рамнотежа на телесна тежина	УП 1 бр. 20-5263	20.12.2018	15.03.2019
2	Медлифе Грууп ДООЕЛ експорт-импорт	NUTRIBEN A.R. 800gr	Гума од семето на рган	придонесува за намалување на проблемите со регургација или гастрофагеален рефлукс	УП 1 бр. 20-141	16.01.2019	15.03.2019
3	Медлифе Грууп ДООЕЛ експорт-импорт	NUTRIBEN BAO PESO, 400gr	Калциум	придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата	УП 1 бр. 20-794	28.02.2019	15.03.2019
			Витамин Д	придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата			
			Железо	придонесуваа за нормален когнитивен развој кај децата			
			Јод	придонесуваа за нормален когнитивен развој			
			Селен	придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес (заштита на ДНК)			
			Цинк	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Витамин А	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Тиамин	придонесува за нормална функција на нервниот систем			
			Рибофлавин	придонесува за нормален енергетски метаболизам			
			Пантотенска киселина	придонесува за нормален енергетски метаболизам			
4	Медлифе Грууп ДООЕЛ експорт-импорт	NUTRIBEN NATAL PRO - α 1 - млеко за доенчиња од самото раѓање до 6 месеци, во пакување од 400 g и 800g	Витамин Д	придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата	УП 1 бр. 20-4929	27.11.2018	27.03.2019
			Железо	придонесуваа за нормален когнитивен развој кај децата			
			Калциум	придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата			
			Јод	придонесуваа за нормален когнитивен развој			
			Селен	придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес (заштита на ДНК)			
			Цинк	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Витамин А	придонесува за нормална функција на имуниот систем			
			Тиамин	придонесува за нормална функција на нервниот систем			
			Рибофлавин	придонесува за нормален енергетски метаболизам			
			Пантотенска киселина	придонесува за нормален енергетски метаболизам			
5	Медлифе Грууп ДООЕЛ експорт-импорт	NUTRIBEN NATAL PRO - α 2, 400g и 800g	Линоленска киселина (LA)	придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата	УП 1 бр.20-4928	27.11.2018	27.03.2019
			Линоленска алфа киселина (ALA)	придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата			
			Пантотенска киселина	придонесува за нормален енергетски метаболизам			
6	„МЕДИКУС“ ДООЕЛ експорт - импорт	„Propolaid Flu“ 10 кесички	Гриделија	има балсамичен и емолиентен ефект	УП 1 бр.20-3181	26.11.2018	15.02.2019
			Гриделија	делува олеснувачки на орофарингеалната мукоза			
			Еукалиптус	има балсамичен и емолиентен ефект			
			Еукалиптус	делува олеснувачки на орофарингеалната мукоза			
7	„Тиенс Македонија“ ДООЕЛ Скопје	„Tiens Cordyceps“ 100 капсули x 595 mg (59.5g)	Росмилата	го развојнува бронхиалниот секрет	УП 1 бр.20-4950	28.11.2018	27.03.2019
			Ментата	е корисна за добра функција на респираторните патишта			
			Cordyceps sinensis (Кордицепс мицелиум)	допринесува за одржување на нормални нивоа на живот и издржливост			
8	ДТУ Киберг ДООЕЛ	Витамикс цинк со витамин А,Ц,Е	Цинк	придонесува за одржување на нормална слузокожа	УП 1 бр.20-239	23.01.2019	15.03.2017
			Цинк	ја одржува нормалната функција на штитна жлезда			
			Цинк	придонесува за намалување на чувството на замор и исцрпеност			
			Цинк	е есенцијален ко-фактор во метаболизмот на масни киселини кои влијаат на хормоналниот здравје			
			Цинк	го помага одржувањето на здрав кардиоваскуларен систем			
			Цинк	помага во одржување на здрава простата			
			Витамин Е	помага во нормалниот имунолошки систем			
Витамин Е	е неопходен за здрави заби, коски, коса, кожа и нокти						